



Саемот на книгата ќе биде отворен за посетители до 10 април, во периодот од 10 до 20 часот ...

Над 80 000 книги на повеќе од 80 издавачи ќе бидат на продажба на 29. Меѓународен саем на книгата кој, на простор од 4 000 квадратни метри во првата саемска хала, вечер ќе биде свечено отворен.

Саемот на книга ќе биде отворен за посетители до 10 април, во периодот од 10 до 20 часот.

Скопскиот саем го организира Саемот на книга во соработка со Македонската асоцијација на издавачи, Здружението на издавачите на Македонија (ЗИКМ) и Здружението на албанските издавачи од Македонија. Покрај најголемите домашни издавачи, присутни на Саемот на книгата ќе бидат и издавачи од Србија, Црна Гора и од

Албанија, а Шведска ќе биде претставена преку својата Амбасада со штанд за промоција на литературата за деца.

Сања Кондарко од Скопскиот саем рече дека Саемот на книгата е најголемата културна манифестација во Македонија и меѓу најпосетуваните саемски манифестации.

– Тој е концентрација на домашни и на странски издавачи од регионот и нуди избор за сечиј вкус и за сечиј џеб – современа и класична литература, белетристика, научни изданија, учебници и енциклопедии, училишни помагала – понуда за секого и за сечија возраст. Издавачите најавуваат пристапни цени и попусти до 70 проценти. Покрај штандовското претставување на издавачите, ќе има и богата програма на промоции на нови дела и автори. Најавени се шеесетина промоции во седумте саемски дена, а ќе има и трибини и дебати - рече Кондарко.

Меѓу промотивните настани ќе биде и претставувањето проекти од областа на европските интеграции во соработка со Министерството за култура, на 6 април, и презентација на поетската платформа Версополис во соработка со Струшките вечери на поезијата.

Новина годинава е што изложбено-продажниот дел на саемот е проширен и во втората хала ќе биде претставена литературата за деца и млади и ќе има детско едукативно катче (игротека).

Влезниците се по цена од 30 денари, односно 20 денари за организирани и групни посети.